

20151925277

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.

Бр. 08 – 5092/1  
2 ноември 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

#### Член 1

Во Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), во член 108-а ставот (5) се менува и гласи:

„Испитот се полага во февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска испитна сесија, според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.“

#### Член 2

Во членот 108-б во ставот (4) зборот „еднаш“ се заменува со зборот „двапати“.

Во ставот (6) по зборот „одлучува“ се додаваат зборовите: „најмалку 30% од“, а по зборот „отстранети“ се додаваат зборовите: „и заменети со нови“.

#### Член 3

Во членот 108-в ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

#### Член 4

Членот 108-г се менува и гласи:

„(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот ги врши Агенцијата, за што директорот определува одговорно лице кое утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од Агенцијата.“

(2) На одговорното лице од став (1) на овој член за секоја одржана испитна сесија му следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение.

(3) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(4) Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред одржување на испитот, преку веб страницата на Агенцијата и Јавниот радиодифузен сервис.

(5) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Агенцијата.

(6) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од Агенцијата, еден претставник од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

(7) На претставниците од став (6) на овој член за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение.

(8) Правното лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитните сесии.

(9) Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(10) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(11) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Агенцијата најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија.“

#### Член 5

Во членот 108-д во ставот (7) по зборот „термин“ точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и му се изрекува забрана за полагање на испитот за стекнување на овластување за овластен геодет во траење од три години, за што Агенцијата донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

#### Член 6

Во членот 108-и ставот (6) се менува и гласи:

„Комисијата од ставот (5) на овој член се состанува по секоја одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведување на испитот, вклучувајќи и дали испитот го полагаат кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот за стекнување на овластување за овластен геодет согласно член 108 од овој закон, за што доставува извештај до директорот на Агенцијата.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„На членовите на комисијата од ставот (5) на овој член им следува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение“.

#### Член 7

Во членот 246-а по ставот (4) се додаваат пет нови става (5), (6), (7), (8) и (9) кои гласат:

„(5) Со глоба од 2.000 до 3.000 евра денарска противвредност ќе се казни лицето од член 108-г став (1) од овој закон, кое ќе дозволи да полага кандидат кој не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот за стекнување на овластување за овластен геодет.

(6) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 108-г став (1) од овој закон доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот.

(7) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на овластените претставници од членот 108-г став (6) од овој закон ако дозволат кандидатот да постапи спротивно на членот 108-д ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(8) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој постапува спротивно на членот 108-д ставови (2), (3) и (4) од овој закон.

(9) Со глоба од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на комисијата од член 108-и став (5) од овој закон, доколку утврдат неправилности во спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до директорот на Агенцијата.“

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.